

3066.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.11.2008 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР.19-157/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Во Лиценцата под бр.19-157/1 од 26.01.2006 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „19“ се заменува со бројот „20“.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6000/1 Претседател на Владата
23 ноември 2008 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**3067.**

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2005 и 4/2008), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/05), во Прилог 2 Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во рубрика 29 (Излезен/ влезен Царински орган), во табеларниот дел во точка I, имињата на царинските органи и шифрите:

Царинска испостава КОНСИГНАЦИЈА И САЕМ СКОПЈЕ	1017
Царинска испостава МИЛАДИНОВЦИ	1060
Царинска испостава СТЕНКОВЕЦ	1070
Царинска испостава БЛАЦЕ	1071
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТРУБАРЕВО	1030
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ВОЛКОВО	1040
	„

, се бришат.

По името на царинскиот орган и шифрата „Царинската испостава Јажинце 1091“, се додаваат пет нови имиња на царинските органи и шифрите и тоа:

„

Царинска испостава СЛОБОДНА ЗОНА СКОПЈЕ	1020
Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек стоково царинење	1075

Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек за патнички промет	1071
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТРУБАРЕВО - Отсек за стоково царинење	1030
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ТРУБАРЕВО - Отсек за патнички промет	1031
	„

Во точка III, имињата на царинските органи и шифрите:

Царинска испостава КОЧАНИ	3020
Царинска испостава БЕРОВО - Отсек за стоково царинење	3040
Царинска испостава БЕРОВО - Отсек за патнички промет	3041
	„

, се бришат.

Во точката IV, имињата на царинските органи и шифрите:

Царинска испостава БОГОРОДИЦА	4010
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за за стоково царинење	4020
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за патнички промет	4021
Царинска испостава КАВАДАРЦИ - Реферат за слободна зона ФЕНИ КАВАДАРЦИ	4045
Царинска испостава НОВО СЕЛО	4061
	„

, се бришат.

По името на царинскиот орган и шифрата „Царинска испостава НОВО СЕЛО 4061“, се додаваат шест нови имиња на царински органи и шифри и тоа:

„

Царинска испостава БОГОРОДИЦА- Отсек за патнички промет	4010
Царинска испостава БОГОРОДИЦА - Отсек за стоково царинење	4015
Царинска испостава ГЕВГЕЛИЈА	4020
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ГЕВГЕЛИЈА	4021
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек за патнички промет	4061
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек за стоково царинење	4060
	„

Во точка V, царинскиот орган и шифрата „ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА МЕЦИТЛИЈА 5021“, се заменуваат со имињата на царинските органи и шифри:

„

Царинска испостава МЕЦИТЛИЈА Отсек за стоково царинење	5020
Царинска испостава МЕЦИТЛИЈА Отсек за патнички промет	5021
	„

Член 2

Во Рубрика 44 - Дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобренија, во точката 2 -Приложени документи, потврди и одобренија, во листата на шифри со ознака “Р” (потврди/ уверенија за потекло и други потврди/ уверенија/ согласности/ дозволи/решенија /одобренија), во табеларниот дел се бришат, следниве шифри, опис на шифри и податоците кој се запишуваат:

Шифра	Опис на шифрата	Податок кој се запишува
P24	Потврда за хомологација за увоз на моторни возила	бр./ГТТГ
P25	Сертификат за сообразност од надлежен орган	бр./ГТТГ
P27	Одобрение за превоз на Вооружување (воена опрема, стопански експлозив, ловечко и спортско оружје и нивна муниција, хемиско оружје) од Министерство за внатрешни работи	бр./ГТТГ
P28	Одобрение за превоз на радиоактивни материи од Дирекција за радиациона сигурност	бр./ГТТГ
P29	Одобрение за превоз за опасен отпад, супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка, загрозеани диви животни и растителни видови од Министерство за животна средина и просторно планирање	бр./ГТТГ
P30	Одобрение за превоз на Отрови од Министерство за здравство	бр./ГТТГ
P31	Одобрение за превоз на Прекурсори од Министерство за здравство	бр./ГТТГ
P32	Одобрение за превоз на Опојни дроги и психотропни супстанции од Министерство за здравство	бр./ГТТГ
P34	Потврда за извршен задолжителен преглед од Ветеринарен инспекторат	бр./ГТТГ
P36	Извоз врз основа на одобрение/дозвола од Министерство за здравство	бр./ГТТГ
P37	Извоз врз основа на одобрение/дозвола од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство	бр./ГТТГ
P38	Увоз врз основа на одобрение/дозвола од Министерство за здравство	бр./ГТТГ
P39	Увоз врз основа на одобрение/дозвола од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство	бр./ГТТГ
P40	Увоз врз основа на решение за упис во регистарот на Бирото за метрологија	бр./ГТТГ
P41	Увоз врз основа на потврда од Институт за стандардизација	бр./ГТТГ
P42	Извоз врз основа на дозвола од Министерство за животна средина и просторно планирање	бр./ГТТГ
P43	Увоз врз основа на дозвола од Министерство за животна средина и просторно планирање	бр./ГТТГ
P44	Извоз врз основа на дозвола од Народна Банка	бр./ГТТГ
P45	Увоз врз основа на дозвола од Народна Банка	бр./ГТТГ
P46	Извоз врз основа на дозвола од Министерство за внатрешни работи	бр./ГТТГ
P48	Извоз врз основа на согласност/дозвола од Министерство за економија	бр./ГТТГ
P49	Увоз врз основа на согласност или дозвола од Министерство за економија	бр./ГТТГ
P50	Извоз врз основа на дозвола од Министерство за култура	бр./ГТТГ
P51	Увоз врз основа на дозвола од Министерство за култура	бр./ГТТГ
P53	Одобрение за привремено изнесување на заштитени добра од Управата за заштита на културно наследство	бр./ГТТГ
P54	Одобрение за извоз на заштитени добра од Управата за заштита на културно наследство	бр./ГТТГ
P55	Уверение за извоз во странство на незаштитени добра од Управата за заштита на културно наследство	бр./ГТТГ
P56	Уверение за привремено изнесување во странство на незаштитени добра од Управата за заштита на културно наследство	бр./ГТТГ
P58	Потврда/согласност за царинење од Државен инспекторат за земјоделство	бр./ГТТГ
P59	Потврда/согласност за царинење од Управата за ветеринарство	бр./ГТТГ
P60	Согласност за царинење од Државен санитарен и здравствен инспекторат	бр./ГТТГ
P61	Согласност за царинење од Дирекција за храна	бр./ГТТГ
P62	Решение за согласност за царинење од Државен ветеринарен инспектор	бр./ГТТГ
		„

По шифрата, опис на шифрата и податокот кој се запишува „P62 Решение за согласност за царинење од Државен ветеринарен инспектор бр./ГТТГ,, , се додаваат шифрите, описи на шифрите и податоците кои се запишуваат со забелешка и тоа:

Шифра	Опис на шифрата	Податок кој се запишува
PE 001	Одобрение за извоз на семе и саден материјал	Реф.бр.
PE 002	Одобрение за извоз на ореови, црешови и костенови трупци	Реф.бр.
PE 004	Решение за дозвола извоз Д8	Реф.бр.
PE 005	Дозвола за извоз на прекурсори	Реф.бр.
PE 012	Дозвола за изнесување и извоз на културни добра	Реф.бр.
PE 016	Уверение за извоз и изнесување на незаштитени културни добра	Реф.бр.
PE 017	Одобрение за извоз на трупци, огревно дрво и други производи од дрво	Реф.бр.
PE 019	Дозвола за извоз на разни производи на хемиската индустрија и пероксоли на неорганички киселини и метали и сл.	Реф.бр.

PE 021	Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при извоз	Реф.бр.	PI 031	Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз	Реф.бр.
PE 022	Одобрение за превоз на оружје и муниција при извоз	Реф.бр.	PI 032	Одобрение за превоз на оружје и муниција при увоз	Реф.бр.
PE 024	Одобрение за превоз на експлозивни материи при извоз	Реф.бр.	PI 033	Одобрение за набавка (трансфер) на експлозивни материи при увоз	Реф.бр.
PE 036	Дозвола за вршење на дејност со извори за јонизирачко зрачење во постапка на извоз	Реф.бр.	PI 034	Одобрение за превоз на експлозивни материи при увоз	Реф.бр.
PE 037	Овластување за вршење пренос на монетарно злато од Република Македонија	Реф.бр.	PI 036	Дозвола за вршење на дејност со извори за јонизирачко зрачење во постапка на увоз	Реф.бр.
PE 038	Дозвола за извоз на отпадни материи	Реф.бр.	PI 037	Овластување за вршење пренос на монетарно злато во Република Македонија	Реф.бр.
PE 040	Одобрение за извоз на лекови	Реф.бр.	PI 038	Дозвола за увоз на отпадни материи	Реф.бр.
PE 041	Одобрение за извоз на медицински помагала	Реф.бр.	PI 040	Одобрение за увоз на лекови	Реф.бр.
PE 042	Одобрение за извоз на опасни и други видови на хемикалии	Реф.бр.	PI 041	Одобрение за увоз на медицински помагала	Реф.бр.
PE 044	Дозвола за извоз на загрозеани и заштитени диви растителнија, габи и животни и нивни делови	Реф.бр.	PI 042	Одобрение за увоз на опасни и други видови на хемикалии	Реф.бр.
PE 048	Дозвола за извоз на руди на молибден и концентрати	Реф.бр.	PI 043	Дозвола за увоз на минерали на азбест	Реф.бр.
PE 050	Дозвола за извоз на опојни дроги и психотропни супстанции	Реф.бр.	PI 044	Дозвола за увоз на загрозеани и заштитени диви растителнија, габи и животни и нивни делови	Реф.бр.
PI 002	Одобрение за увоз на производи за заштита на растенијата	Реф.бр.	PI 045	Согласност за царинење на козметички производи	Реф.бр.
PI 003	Одобрение за увоз на гуврива	Реф.бр.	PI 046	Одобрение за увоз на ветеринарно медицински препарати	Реф.бр.
PI 004	Одобрение за увоз на семе и саден материјал	Реф.бр.	PI 047	Документ за ветеринарна проверка на производи за исхрана на животни при увоз	Реф.бр.
PI 005	Потврда за извршен органолептички преглед и земени мостри	Реф.бр.	PI 048	Дозвола за увоз на руди на молибден и концентрати	Реф.бр.
PI 006	Одобрение за увоз на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја	Реф.бр.	PI 050	Дозвола за увоз на опојни дроги и психотропни супстанции	Реф.бр.
PI 007	Согласност пратката со храна, производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храната да влезе на територијата на Република Македонија	Реф.бр.	PT 001	Дозвола за вршење на дејност со извори за јонизирачко зрачење во постапка на транзит	Реф.бр.
PI 008	Согласност за царинење на предмети за општа употреба	Реф.бр.	PT 002	Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит	Реф.бр.
PI 010	Дозвола за увоз на прекурсори	Реф.бр.	PT 003	Одобрение за превоз на оружје и муниција при транзит	Реф.бр.
PI 012	Решение за дозвола увоз Д8	Реф.бр.	PT 005	Одобрение за превоз на експлозивни материи при транзит	Реф.бр.
PI 013	Потврда за идентификација на единечно возило	Реф.бр.	PT 010	Дозвола за транспорт/транзит на опасни материи	Реф.бр.
PI 014	Одобрение за тип на возило	Реф.бр.	PT 038	Дозвола за транзит на отпадни материи	Реф.бр.
PI 015	Потврда за сообразеност на единечно прегледано возило	Реф.бр.	PN 100	Дозвола CITES	Реф.бр.
PI 016	Решение за упис/одбивање во регистар на Биро за метрологија при увоз	Реф.бр.	PN 101	Дозвола за увоз на опасни отпадни материи (Базелска конвенција)	Реф.бр.
PI 019	Дозвола за увоз на разни производи на хемиската индустрија	Реф.бр.	PN 640	Ветеринарен влезен документ за живи животни	Реф.бр.
PI 020	Дозвола за увоз на употребувани гуми	Реф.бр.	PN 851	Документ за здравствена безбедност при движење на растителнија	Реф.бр.
PI 024	Одобрение за увоз на мрежи за стопански риболов	Реф.бр.	PN 853	Ветеринарен влезен документ за производи од животинско потекло	Реф.бр.
PI 025	Дозвола за увоз на нова техничка стока која содржи разладни средства	Реф.бр.			
PI 026	Дозвола за увоз на употребувана техничка стока која содржи разладни средства	Реф.бр.			

Забелешка:

Во рубрика 44 од ЕЦД се запишва бројот (нумеричкиот дел) од шифрата, додека буквите ја означува царинската постапка за која е наменета шифрата. Буквите РI се однесува за увозна постапка, буквите РЕ се однесува за извозна постапка, буквите РТ се однесува за транзитна постапка и буквите РN се однесуваат за сите постапки.

Во колона „Податок кој се запишува“ долунаведениите симболи го имаат следното значење:

бр./ ГГГГ: број на:

потврдите/ уверенијата/ согласностите/ дозволите/ решенијата/ одобренијата/ година.

Реф.бр:референтен број на

потврдите/уверенијата/согласностите/дозволите/решенијата/ одобренијата, издаден од надлежна институција, каде за првите четири места се користи шифра на потврдите/уверенијата/ согласностите/ дозволите/ решенијата/ одобренијата, од петтото до дванаесеттото место е ГГГГ/ мм/ дд и тринаесеттото до осумнаесеттото место е за еднозначен реден број на потврдите/уверенијата/согласностите/дозволите/решенијата/одобренијата.

”

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.25-43806 /1
17 ноември 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

3068.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2007), министерот за здравство во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање и министерот за внатрешни работи, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА НИВОТО НА БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат граничните вредности за нивото на бучава во животната средина.

Член 2

Граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина предизвикана од различни извори пропишани со овој правилник не треба да бидат надминати во подрачјата диференцирани според степенот на заштита од бучава определени со Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/08).

Член 3

Според степенот на заштита од бучавата граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина предизвикана од различни извори не треба да бидат повисоки од:

Подрачје диференцирано според степенот на заштита од бучава	ниво на бучава изразена во dBA		
	L _d	L _v	L _n
Подрачје од прв степен	50	50	40
Подрачје од втор степен	55	55	45
Подрачје од трет степен	60	60	55
Подрачје од четврт степен	70	70	60

Член 4

Граничните вредности за нивото на основните индикатори за бучава внатре во просториите во кои престојуваат луѓето, а особено во кои престојуваат осетливите групи на население, како и заради заштитата од несакани ефекти по здравјето, изнесуваат:

Видови на простории	ниво на бучава изразена во dBA		
	L _d	L _v	L _n
Болничка соба, единици за интензивна нега, операциони сали	30	30	30
Простории во станбени објекти, простории за одмор на деца, спални соби во домови за стари лица и пензионери, хотелски соби	35	35	30
Ординации во здравствени установи, сали за конференции, киносали, театарски и концертни сали	40	40	35
Училиници, читални, амфитеатри, предавални, простории за научноистражувачка работа	40	40	40
Работни простории во административни згради, канцеларии	50	50	50
Фоаје на театри и кина, фризерски и козметички салони, ресторани, слаткарници	55	55	55

Член 5

Гранична вредност за дополнителниот индикатор, LA_{max}, кои не треба да бидат надминати со цел да се спречат несакани ефекти по здравјето кај изложената популација изнесуваат:

Видови на простории	ниво на бучава изразена во dBA	
	LA _{max} ден	LA _{max} ноќе
Станбена зона (надвор)	/	60
Простории во станбени објекти, простории за одмор на деца, спални соби во домови за стари лица и пензионери, хотелски соби (внатре)	/	45
Болници и други стационарни објекти за лекување	/	45
Индустриски, комерцијални, трговски и сообраќајни реони	110	110
Јавни собири, фестивали, концерти, дискотеки	110	110

Член 6

Граничните вредности за нивото на бучавата во реони надвор од урбанизираните локации изнесуваат:

Видови реони	ниво на бучава изразено во dBA		
	L _d	L _v	L _n
Реони изложени на интензивен патен сообраќај	60	55	50
Реони изложени на интензивен железнички сообраќај	65	60	55
Реони изложени на авионски сообраќај	65	65	55
Реони со интензивна индустриска активност	70	70	70
Тивки реони надвор од агломерациите	40	35	35

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија” број 39/2005 и 4/2008), министерот за финансии, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат (“Службен весник на Република Македонија” број 97/2005 и 147/2008), во Прилог 2 Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во **РУБРИКА 15а- ШИФРА НА ЗЕМЈА**, во табеларниот дел, во делот на Име на земја и Шифра, по името на земја и шифра „Кореа, Демократска Народна Република **КР**„ се додава ново име на земја и шифра „

Косово	ХК
--------	-----------

”
Името на земја и шифра „ Србија и Црна Гора **СР**„ се заменува со име на земја и шифра: „

Србија	RS
--------	-----------

”
По името на земја и шифра „Зимбабве **ZW**„ се додава ново име на земја и шифра: „

Црна Гора	ME
-----------	-----------

”

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-13822/1
24 април 2009 година
Скопје

Министер
Д-р Трајко Славески,